

Инспектор од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерство за труд и социјална политика врз основа на член 235 од Законот за Социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014 и 180/2014), донесе

З А К Л У Ч О К

Постапката поведена по иницијатива број 16-4394/1 од 30.04.2015 година од Ј. М. В за вршење на вонреден инспекциски надзор во ЈУ Центар за социјална работа Валандово , се запира.

О б р а з л о ж е н и е

Инспектор од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика ја разгледа иницијативата број 16-4394/1 од 30.04.2015 година, поднесена од лицето Ј. М. В со привремена адреса на ул.----- во Валандово, за спроведување на вонреден инспекциски надзор во ЈУ Центар за социјална работа Валандово, во предметот број 13-191 од 29.03.2015 година .

При тоа е констатирано дека постапката не е правосилно завршена , па согласно член 237 став 1 алинеја 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014 и 180/2014), вонреден инспекциски надзор нема да се спроведе.

Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика на ден 12.05.2015 година под број 16-4394/3.

Жалбата не го задржува извршувањето на заклучокот согласно член 244 став 2 од Законот за социјалната заштита

Упатство за правно средство: против овој заклучок може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка во рок од 8 дена од денот на приемот на овој заклучок преку Секторот за инспекциски надзор во областа на социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

**Инспектор за социјална заштита
Блага Челева**